



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Универзитет „Св. КИРИЛ И  
МЕТОДИЈ“ - Скопје  
Машински факултет  
„Карпош II“ бб, 1000 Скопје



## Решение за прием во втор уписан рок 2018/19-Автоматизација и управувачки системи - Државна квота

Р.Бр.	ИД	*Поени еден родител	Поени
1	68432		65,701

\*Вкупно поени еден родител – важи само за кандидати чие родителско право го врши само еден родител



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Универзитет „Св. КИРИЛ И  
МЕТОДИЈ“ - Скопје  
Машински факултет  
„Карпош II“ бб, 1000 Скопје



## Решение за прием во втор уписен рок 2018/19-Енергетика и екологија - Државна квота

Р.Бр.	ИД	*Поени еден родител	Поени
1	68486		64,029
2	68553		54,562
3	68585		42,400
4	68892		41,527

\***Вкупно поени еден родител** – важи само за кандидати чие родителско право го врши само еден родител



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Универзитет „Св. КИРИЛ И  
МЕТОДИЈ“ - Скопје  
Машински факултет  
„Карпош II“ бб, 1000 Скопје



## Решение за прием во втор уписан рок 2018/19-Индустриски дизајн - Државна квота

Р.Бр.	ИД	*Поени еден родител	Поени
1	68450		96,028

\*Вкупно поени еден родител – важи само за кандидати чие родителско право го врши само еден родител



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Универзитет „Св. КИРИЛ И  
МЕТОДИЈ“ - Скопје  
Машински факултет  
„Карпош II“ бб, 1000 Скопје



## Решение за прием во втор уписан рок 2018/19-Индустриски дизајн - Приватна квота

Р.Бр.	ИД	*Поени еден родител	Поени
1	68655		76,567
2	68312		76,045
3	68154		62,087
4	68036		57,234

\***Вкупно поени еден родител** – важи само за кандидати чие родителско право го врши само еден родител



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Универзитет „Св. КИРИЛ И  
МЕТОДИЈ“ - Скопје  
Машински факултет  
„Карпош II“ бб, 1000 Скопје



## Решение за прием во втор уписен рок 2018/19-Материјали, процеси и иновации - Државна квота

Р.Бр.	ИД	*Поени еден родител	Поени
1	68707		69,854
2	68027		54,942
3	68483		46,174

\***Вкупно поени еден родител** – важи само за кандидати чие родителско право го врши само еден родител



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Универзитет „Св. КИРИЛ И  
МЕТОДИЈ“ - Скопје  
Машински факултет  
„Карпош II“ бб, 1000 Скопје



## Решение за прием во втор уписан рок 2018/19-Мехатроника - Државна квота

Р.Бр.	ИД	*Поени еден родител	Поени
1	68646		73,947

\*Вкупно поени еден родител – важи само за кандидати чие родителско право го врши само еден родител



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Универзитет „Св. КИРИЛ И  
МЕТОДИЈ“ - Скопје  
Машински факултет  
„Карпош II“ бб, 1000 Скопје



## Решение за прием во втор уписан рок 2018/19-Мехатроника - Приватна квота

Р.Бр.	ИД	*Поени еден родител	Поени
1	68475		57,515

\*Вкупно поени еден родител – важи само за кандидати чие родителско право го врши само еден родител



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Универзитет „Св. КИРИЛ И  
МЕТОДИЈ“ - Скопје  
Машински факултет  
„Карпош II“ бб, 1000 Скопје



## Решение за прием во втор уписен рок 2018/19-Производно инженерство - Државна квота

Р.Бр.	ИД	*Поени еден родител	Поени
1	68538		83,559
2	68676		65,532

\***Вкупно поени еден родител** – важи само за кандидати чие родителско право го врши само еден родител





РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Универзитет „Св. КИРИЛ И  
МЕТОДИЈ“ - Скопје  
Машински факултет  
„Карпош II“ бб, 1000 Скопје



## Решение за прием во втор уписан рок 2018/19-Термичко инженерство - Државна квота

Р.Бр.	ИД	*Поени еден родител	Поени
1	68222		66,337

\*Вкупно поени еден родител – важи само за кандидати чие родителско право го врши само еден родител



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Универзитет „Св. КИРИЛ И  
МЕТОДИЈ“ - Скопје  
Машински факултет  
„Карпош II“ бб, 1000 Скопје



## Решение за прием во втор уписен рок 2018/19-Транспорт, механизација и логистика - Државна квота

Р.Бр.	ИД	*Поени еден родител	Поени
1	68207		76,600
2	68929		57,397

\***Вкупно поени еден родител** – важи само за кандидати чие родителско право го врши само еден родител